

НАСОКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ВО МЕОС – СОЦДАД ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА БАРАТЕЛ ЗА ПОВРАТ НА АКЦИЗА ЗА ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО ЗА ГРЕЕЊЕ ВО ДОМАЌИНСТВО

Дел 1 - Предуслов за поднесување барање во МЕОС

Дел 2 - Постапка во МЕОС за поднесување барање

Дел 3 - Измена или откажување на барање

Дел 4 - Проверка на статус на барање

Дел 5 - Употреба на Нацрт (draft) на барање

Дел 6 - Поднесување барање за измена на издадено одобрение

I. ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ВО МЕОС

Претходна регистрација и добивање пристап во СОЦДАД

Физичкото лице е потребно да се регистрира во СОЦДАД на продукциска околина на линкот

<https://trader.customs.gov.mk/registration-ui> со цел да добие пристап во системот.

За информации врска регистрација во СОЦДАД подршка е Секторот за Информатички и комуникациски технологии или пријавување на потешкотии на servicedesk@customs.gov.mk


Откако ќе биде одобрен пристапот во СОЦДАД (пополнувања на полинјата за регистрација и доставување барање за одобрување пристап преку архива), се пристапува кон поднесување на барањето за регистрација како барател за поврат на акциза во МЕОС

II. ПОСТАПКА ВО МЕОС ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ

- Се пристапува во системот со внесување корисничко име и лозинка на линкот
<https://trader.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/main.htm>



- Се одбира линкот „Управување со одобренија“



- Се одбира линкот „Поднеси барање“

The screenshot shows the 'Baraanje' (Application) section of the Customs website. The sidebar on the left has a link labeled 'Поднеси барање' (Submit Application) with a red arrow pointing to it. The main content area displays several application categories: CLIS (CLIS - Laboratory), REG (User Registration), ACC (My Account), GMS (Guarantee Management System), TDP (Trader Declaration Processing), and ARS (Accounting Revenue Service).

- Во делот Акцизи, се кликува на линкот „Барател за поврат на акциза“

The screenshot shows the 'Aktsi' (Excise) section of the Customs website. The sidebar on the left has a link labeled 'Барател за поврат на акциза' (Excise Refund Application) with a red arrow pointing to it.

- Се појавува еcran прикажан на slikata подолу и се кликува на streлката под „Ве молиме изберете вид на поврат“

The screenshot shows the 'Podnesuvanje na baraanje za odobrenje' (Submitting an application for approval) screen. It displays a message 'Ве молиме изберете вид на поврат' (Please select the type of refund) and a dropdown menu labeled 'Специјални субјекти за приватни г.' (Specialized subjects for private g.).

- Се појавува паѓачко мени и се одбира „Корисници на обележано гасно масло наменето за греење во домаќинство“

The screenshot shows the same 'Podnesuvanje na baraanje za odobrenje' screen as the previous one, but with the option 'Корисници на обележано гасно масло наменето за греење во домаќинство' (Users of marked gas oil intended for heating at home) highlighted in blue, indicating it has been selected.

- Следен чекор е кликнување на „Изберете вид и продолжете“

The screenshot shows a web-based customs declaration system. At the top, there's a header with the logo of the Customs and Excise Department of the Republic of Macedonia. Below it, a sub-header reads "Поднесување на барање за одобрение" (Submission of application for approval). A large image of a port worker in an orange vest and yellow hard hat is on the left. In the center, a modal window titled "Ве молиме изберете вид на поврат" (Please select the return type) is displayed. It contains a dropdown menu with the option "Корисници на обележано гасно масло наменето за греење во домайнинства" (Consumers of marked gaseous fuel intended for heating in domain names). At the bottom right of the modal, there's a button labeled "Изберете вид и продолжете" (Select type and continue). To the right of the modal, there's a blurred image of a large cargo ship.

- Се отвора работна површина која треба да се пополни

This screenshot shows the same customs declaration system after the user has selected the return type. The main form is titled "Поднесување на барање за одобрение" (Submission of application for approval). It includes fields for "Резиме на барање" (Application summary), "Царински орган на издавање" (Customs authority issuing the document), "Царинска испостава за надгледување" (Customs authority responsible for supervision), and "Барател за поврат на акциза" (Customs officer for return of duty-free goods). At the top right, there are buttons for "Потврди" (Confirm), "Поднеси" (Submit), and "Запуштај како работна верзија на документ" (Launch as working version of the document). To the right of the form, there's a blurred image of a cargo ship.

- На сите места каде се бара податок за Царинскиот орган во паѓачкото мени (drop down list) се одбира МК009000 – Централна управа.

Царински орган на издавање

This screenshot shows the "Царински орган на издавање" (Issuing authority) dropdown menu open. It lists several options, with "МК009000 Централна Управа" (MK009000 Central Authority) highlighted. Another dropdown menu for "Царинска испостава за надгледување" (Supervision authority) is also shown, with "МК009000 Централна Управа" listed again. Arrows from the text above point to these dropdown menus. To the right, there's a blurred image of a cargo ship.

Царинска испостава за надгледување


This screenshot shows the "Царинска испостава за надгледување" (Supervision authority) dropdown menu open. It lists several options, with "МК009000 Централна Управа" (MK009000 Central Authority) highlighted. Another dropdown menu for "Царински орган на издавање" (Issuing authority) is also shown, with "МК009000 Централна Управа" listed again. Arrows from the text above point to these dropdown menus. To the right, there's a blurred image of a cargo ship.

Царински орган за контрола

- Во делот Барател за поврат на акциза веќе е отчитан податокот за единствен матичен број (идентификациски број) на физичкото лице. Во полето кај Име се впишува име и презиме на барателот за регистрација.
- Во детали за контакт се пополнуваат бараните податоци (име, презиме на лицето за контакт, како и податоци од адресата на домаќинството - град, поштенски број, улица, број, општина, како и телефонски број и е-пошта за комуникација)
- Во делот Банкарска сметка се пополнуваат податоци во полињата


- Во случај на повеќе банкарски сметки, се кликнува на „+“ со што се отвора второ наименование во кое се внесуваат податоци за втората банкарска сметка.

- Доколку по грешка се додаде ново наименование, истото се брише со кликнување на „-“.





- Во делот „Локација на производи во употреба“ се впишуваат податоците за адресата на домажинството - местото на користење на горивото, податоци за капацитетот на резервоарот, како и технички карактеристики.


Во шифра на локација не се впишува ништо, бројот се генерира од системот при одобрување на барањето.



- За додавање нова локација се кликува на „+“ по кое се отвора второ наименование.



- За бришење на погрешно наименование се кликува на „-“.



- Со кликување на иконата десно од „-“ се прикажува листата на сите наведени локации.



- Во делот (Главен дел) Барател за поврат на акциза се кликува на стрелката кај паѓачкото мени и потоа се кликува на понудената опција за шифра и назив на екстра лесното масло

- Пред да се поднесе барањето, истото може да се провери дали е правилно и целосно пополнето со кликување на Потврди

- Доколку има грешка се прикажува опис на грешката

- Доколку е се во ред, се појавува Pop-up порака „Не беа пронајдени грешки“ (на сликата крајно десно горе)

- Откако ќе се појави пораката дека не се епронајдени грешки, се кликува на Поднеси

- Се појавува порака дека барањето е поднесено

III. ИЗМЕНА ИЛИ ОТКАЖУВАЊЕ НА БАРАЊЕ

- Во делот Управување со одобренија се кликнува на Пребарувај барања.

- Во паѓачкото меню кај Вид на барање се одбира со клик Барател за поврат на акциза

- По одбирањето на видот на барање, се кликнува на пребарај

- На листата каде се прикажува барањето, се одбира линкот Приказ.

ARN	Вид на барање	Полвид на барање	Датум на регистрација	Статус	Действа
MK20000000000000000008920	Барајќи за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло наменето за греење во домашинства	09.12.2020	Барањето е регистрирано	Поднеси

- Се отвора работната површина од барањето, и во полето Дејства се одбира Барање за измена на барањето или Барање за поништување (откажување) на барањето.

Истражувај **Действа**

Барање за измена на Барањето
Барање за поништување на Барањето

- Доколку се одбира Барање за измена, на работната површина се врши потребната измена или дополнување на барањето

Имател на банкарска сметка	имател
Број на банкарска сметка	1111111111
Трансакциска сметка	22222222

Шифра на локација	Скопје
Град	1000
Поштенски број	надназ. улица
Улица	22
Број	Центар
Општина	1400
Капацитет на резервоар (литри)	технички карактеристики

- Следен чекор е да се кликне на Поднеси после кое се појавува следниот еcran

Барањето за измена е поднесено

Статус на ново барање: Барање за ставање на барањето во постапка на измена (Претходен статус: Барањето е регистрирано)

- Барањето добива статус Барање за ставање на барањето во постапка на измена

ARN	Вид на барање	Полвид на барање	Датум на регистрација	Статус	Действа
MK20000000000000000008920	Барајќи за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло наменето за греење во домашинства	09.12.2020	Барање за ставање на барањето во постапка на измена	Поднеси

- Откако царинскиот службеник ќе ја прифати барањата измена, барањето повторно добива статус Барањето е регистрирано.

ARN	Вид на барање	Подвид на барање	Датум на регистрација	Статус	Действа
MK200000000000000000008920	Барател за поврат на акциза	Корисници на обележано гаско масло наменето за греење во домашништва	08.12.2020	Барањето е регистрирано	Показ

IV. ПРОВЕРКА НА СТАТУС НА БАРАЊЕ

- Во МЕОС, во делот Управување со одобренија се кликува на Пребарувај барања.

- Во паѓачкото мени кај Вид на барање се одбира со клик Барател за поврат на акциза

- По одбирањето на видот на барање, се кликува на Пребарај барање

The screenshot shows the 'Prebaruvanje na bарање за одобрение' (Customs declaration examination) screen. It features a search bar at the top with 'Prebaraj според ARN' and a search button. Below it is a section for 'Prebaraj според други критериуми' (Search by other criteria) with dropdown menus for 'Вид на барање' (Type of declaration) set to 'Барањет за поврат на акциза' (Refund declaration), 'Подвид на барање' (Subtype), 'Датум на регистрација од' (Registration date from), 'Датум на регистрација до' (Registration date to), 'Статус' (Status), and three dropdowns for 'Мал производител на пиво', 'Мал производител на вино', and 'Мал производител на жестоки алкохолни пијалаци' (Small producer of beer, wine, and distilled spirits). At the bottom are 'Избриши' (Delete) and 'Предвари барање' (Preview declaration) buttons.

- Се појавува листа со поднесени сите видови и подвидови на барања и статус на истите

Статус Регистрирано има барањето кое е поднесено во МЕОС а кое не е во постапка на одобрување или измена


The screenshot shows the results of the search with one row of data:

ARN	Вид на барање	Подвид на барање	Датум на регистрација	Статус	Действа
MK200000000000000000008920	Барањет за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло наменето за греење во домайнинства	09.12.2020	Барањето е регистрирано	Приказ

- Доколку при обработка на барањето се констатираат одредени неправилности во самото барањето или недоставени документи, царинскиот службеник става забелешка во барањето и барањето добива статус Побарани се дополнителни податоци.

The screenshot shows the same search results as above, but the status for the declaration is now 'Побарани се дополнителни податоци' (Pending additional data).

- За да се видат забелешките, се кликува на Приказ, по што се отвора барањето. Следен чекор е да се кликне на Историјат



- По одбирање на Историјат се појавува следниот еcran. Се кликува на Приказ кај статусот Побарани се дополнителни податоци

Детали	Статус	Забелешки	Време на настан	Действа
Рачно внесување: Регистрирање на барање	Барањето е регистрирано	Регистрирање на барање	2020-12-09 11:39:59	Приказ
Пораката е испратена	Барањето е регистрирано	AU015A (Барање за издавање на Барател за поврат на акција) пратени	2020-12-09 11:39:59	Приказ
Пораката е примена	Барањето е регистрирано	AU098A (Регистрирана барање за одобрение) применети	2020-12-09 11:40:07	Приказ
Пораката е испратена	Барање за ставување на барањето во постапка на измена	AU013A (Измена на барање за издавање на Барател за поврат на акција) пратени	2020-12-16 15:03:57	Приказ
Рачно внесување: Барање за измена на барање од страна на Барател	Барање за ставување на барањето во постапка на измена	Барање за измена на барање од страна на барањето	2020-12-16 15:05:36	Приказ
Пораката е примена	Барањето е регистрирано	AU004A (Прифајдете на измена на барањето за одобрение) применети	2020-12-16 15:10:14	Приказ
Пораката е примена	Побарани се дополнителни податоци	AU030A (Барање за податок кој недостасува од барањето за одобрение) применети	2020-12-16 15:44:52	Приказ

Записи на една страница | 20

CDEPS - MEOS - Trader UI Ver. 6.13.0-RC14






- Се појавува барањето со дополнителни табови како на сликата поддолу.

- За да се видат забелешките, се кликува на вториот таб AU030A каде се прикажани барањите податоци

Authorisation Application Reference Number	MK20000000000000000008920	
Барател лице	Еднинствен матичен број	MK200892410005
Царински орган за издавање	Референтен број	Централна Управа
Недостасуваат податоци	Датум на барање за дополнителни податоци	2020-12-24
	Опис на податоци кој недостасуваат	да се достави хххххх да се опише хххххх најдодама до 24.12.2020

- Доколку се потребни измени во барањето, во тој случај се пристапува кон измена на барањето (опишана постапка за измена во насоката)

- Барањето во постапка на обработка со придружните документи менува статус од „Регистрирано“ во „Прифатено“, „Предлог за одобрување“ и „Одобрено“ кое е конечна позитивна одлука по барањето.

- Конечни негативни одлуки по барањето добиваат статус „Барањето е одбиено“ или „Барањето е откажано“.

V. УПОТРЕБА НА НАЦРТ (DRAFT) НА БАРАЊЕ

- Во случај на потреба од прекин на пополнување на барањето пред истото да се поднесе, истото може да се зачува како нацрт. Се кликнува на Зачувай како работна везира на документ.

- Се појавува следната површина, во полето се впишува назив на нацртото за полесно пребарување и се кликува на Зачувай.

- За продолжување со пополнување на барањето, по најва во СОЦДАД и влез во МЕОС, во менито Функции, кај Управување со одобренија се кликува на Пребарување на нацрт

- Се појавува нова површина. Со одбирање на датум на креирање и се кликува Пребарај.

- Се појавуваат зачуваните нацрти и се кликува на Приказ/Избриши

Prebaruvaj načert > »Prebaruvanje на работна верзија на документ

Ве молиме одредете ги Вашите критериуми за пребарување

Идентификациски број на работна верзија на документ	<input type="text"/>
Вид на документ	<input type="text"/>
Датум на креирање од	<input type="text"/> 10.12.2020
Датум на креирање до	<input type="text"/>
Опис на работна верзија на документ	<input type="text"/>

[Пребар]

Записи на една страница: 20

Идентификациски број на работна верзија на документ	Опис на работна верзија на документ	Вид на документ	Датум на креирање	Идентификациски број на барател	Действа
110506	Барање	Барање за Барател за поврат на акциза	10.12.2020	MK4030995201560	Барајти/Бараји

Записи на една страница: 20

/WEB-INF/views/common/drafts/searchDraft.xhtml CDEPS - MEOS - Trader UI Ver. 6.13.0-RC04

- Се отвора барањето и се кликнува на Продолжи со уредување на работна верзија на документот.

Приказ на работна верзија на документ

Работна верзија на резиме

Опис на работна верзија на документ: барање
Вид на документ: Барање за Барател за поврат на акциза

Резиме на барање

Побаран вид на одобрение: Барател за поврат на акциза
Вид на поврат: Корисници на обележано гасно масло во процес на производство

Референтен број: 20201210-092920-004

Царински орган на издавање: МК009000 Централна Управа

[Продолжи со уредување на работна верзија на документот]

VI. ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ИЗДАДЕНО ОДБРЕНИЕ

- Во MEOS, во Управување со одобренија, се одбира линкот „Барање за измена на издадени одобренија“

Почетна страница

Управување со одобренија

- [Поднеси барање](#)
- [Барање за измена на издадени одобренија](#)
- [Пребарувач барања](#)
- [Пребарувач одобренија](#)
- [Управување со ОЕО](#)
- [Корисни функции](#)

Барања

CLIS	REG	ACC
CLIS - Laboratory	User Registration	My Account
GMS	TDP	ARS
Guarantee Management System	Trader Declaration Processing	Accounting Revenue Service

- Во вид на одобрение во паѓачкото меню се одбира „Барател за поврат на акциза“

AUN/CLN/EXN/TAN [Пребар]

Пребарувач според други критериуми

Вид на одобрение

Годиш на одобрение за транзит
Датум на издадено одобрение од
Датум на издадено одобрение до
Статус
Мак производител на пиво
Мак производител на вино
Мак производител на жестоки алкохолни пијалаци

Одобрение за користење на поддршкавани постапки
Барање за одобрение за користење на царинска постапка со економски ефекти/рајна употреба
Одобрение за користење на царински постапки
Одобрение за одложено плаќање на царински долг одобрение за поддршкавани транзитни постапки
Одобрение за употреба на поддршкавана транзитна постапка применета за стоки: превезени со железнички пат или со големи контейнери
Барање за одобрение за користење на поддршкавана транзитна постапка – Исклучок од оберска за користење на пропишан внесен ред одобрение за доставување во царински постапки
Издавање на листата за застапување на лиценцирани застапници
Барање за преминавање на дјелатноста од страна на царински органи
Акцизна доволна
Пријава за одобрение
Барател за поврат на акциза

Барање за издавање на одобрение за повластен корисник
Одобрение за освободување од акциз за енергетски при реализација на проекти
Одобрение за извршување послуги на големи и третови на мало со акцизни производи
Корисници на акцизни марки
Земјоделци – мали производители на жестоки алкохолни пијалаци
Одобрение за акцизни обрзини за електрична енергија, природен гас, јатрен, кокс, гигант и нафтен конс

/WEB-INF/views/auth/searchAuth/searchAuth.xhtml

- По одбирање на видот на одобрение, се кликува на Пребарај

AUN/CLN/EXN/TAN [Пребарај]
Пребарај според други критериуми
Вид на одобрение: Барател за поврат на акциза
Подавач на одобрение за транзит
Датум на издадено одобрене од
Датум на издадено одобрене до
Статус:
Мал производител на пиво
Мал производител на вино
Мал производител на жестоки алкохолни пијалаци
Избриси [Пребарај]

/WEB-INF/views/auth/searchAuth/searchAuth.xhtml
CDEPS - MEOS - Trader UI Ver. 6.13.0-RC04

- Се појавува листата каде е прикажано одобрението и се одира линкот „Избери“

AUN/CLN/EXN/TAN	Вид на одобрение	Подвид на барање	Датум на издадено одобрене	Статус	Дејствва
MK2000000000000000000633	Барател за поврат на акциза	Корисници на обележано гасно масло во процес на производство	10.12.2020	Одобрено е	Избери
	Барател за поврат на			Одобрено е	

Запишти на една страница: 20

- Се појавува работната површина на издаденото одобрение во која може да се дополнува, брише, менува итн., а потоа постапката со Потврди и Поднеси е иста како и на прво поднесено барање.

Резиме на барање
Побаран вид на одобрение: Барател за поврат на акциза
Вид на поврат: Корисници на обележано гасно масло во процес на производство
Референтен број: 20201210_133752_254
Издадено одобрение: MK20000000000000000633
Царински орган на издавање: Централна Управа
Царинска испостава за надгледување: Централна Управа
Одобрение за барање на акциза

[Потврди] [Поднеси] [Запуштај како работна верзија на документ]

- По поднесеното барање за измена, барањето добива статус Поднесено

Статус на ново барање: Барањето е регистрирано
ДБН: MK200000000000000008942
Датум на престапок на важење на период на издавање: 2021-02-09

[Предвиди со пропрека на барање] [Почетна страница]